

НАЦРТ - Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Име на компанија

Друштво за производство,
земјоделе, трговија и услуги
ФРЕШ ФАРМ Доо, увоз-извоз
Скопје

Адреса:

ул. 8 бр.87 н. Илинден
1041 Илинден
Република Македонија

Поштенски број и место

1041 Илинден

Дозвола Бр. 09-

Содржина:

Вовед/Краток опис на инсталација.....	3
Комуникација/ Доверливост/ Промени во дозволата/Предавање на дозволата при престанок на работа.....	4
Преглед на барани и доставени документи.....	5
Дозвола.....	6
1.Услови/Инсталација за која се издава дозволата.....	7
2. Работа на инсталацијата/Техники на управување и контрола /Суровини.....	10
2.3 Ракување и складирање на отпад.....	11
2.4 Преработка и одлагање на отпад.....	13
2.5 Спречување и контрола на хаварии	14
2.6 Мониторинг.....	15
2.7 Престанок на работа/Инсталации со повеќе оператори/Финансиски одредби.....	16
3. Документација.....	17
4. Редовни извештаи.....	18
5. Известувања.....	19
6. Емисии	20
6.1 Емисии во воздух (атмосфера).....	20
6.2, 6.3, 6.4 Емисии во почва/Земјоделски и фармерски активности/Емисии во вода	21
6.5 Емисии во бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење.....	22
7. Програма за подобрување.....	23
8. Договор за промени во пишана форма.....	24
Додаток 1.....	25
Додаток 2.....	26

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр.53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13 и 42/14) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата за спроведување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка Дозвола, односно Дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување барање за дозвола за усогласување со оперативен план ("Службен весник на РМ" бр.89/05), до одобреното ниво во Дозволата.

Друштвото за производство, земјоделие, трговија и услуги Фреш фарм Дооел, увоз-извоз лоцирана е во н.м.Илинден, општина Илинден. Живинарската фарма е регистрирана како приватно претпријатие со дејност одгледување на живина несилки за производство и продажба на големо на конзумни јајца и припрема на храна на несилките за јајца.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Фармата за одгледување на кокошки несилки се наоѓа во близина на живинарската фарма Белимбегово од левата страна на автопатот Скопје-Куманово (100м) со кого е поврзана преку надвозник со пат со подлога со макадам. Фармата е изградена на земјиште со површина од 4.600 м² и ставена во функција во 1982г. Основна дејност на инсталацијата одгледување на кокошки несилки за производство на конзумни јајца. За оваа намена како споредна дејност се јавува производство на конзумни јајца и трговија на големо со јајца.

Други интегрирани дозволи поврзани со овие дозволи

Сопственик на дозволата	Број на дозволата	Дата на издавање
Нема	/	/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација

Сопственик број	Референтен број	Дата на издавање
/	/	/

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, Ве молиме наведете го бројот на дозволата. За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата Општина Илинден ул. 9 бб, 1041 Скопје, Република Македонија.

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба доверливите податоци јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно член 55 став 2, точка 4 од Законот за животна средина, Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Органот надлежен за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола на секои 7 (седум) години ќе ги спроведува условите утврдени во Дозволата и доколку е потребно истите ќе ги промени.

Операторот поднесува барање за обнова на Дозволата до Надлежниот орган најдоцна една година пред истекот на временскиот период од 7 (седум) години.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата Операторот го известува Надлежниот орган.

Со цел барањето да биде успешно, Операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 став 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Објавува Барање за добивање Б-дозвола (09-509/1)	22.09.2009	
Решение за именување на членови на преговарачки тим (09-509/2)	27.04.2012	Нема забелешки
Одлука за отпочнување на постапка за преговарање (09-509/3)	27.04.2012	Нема забелешки
Записник за констатација на инспектор за животна средина (09-509/4)	16.07.2012	
Записник на одговорното лице за ИСКЗ (09-509/5)	16.07.2012	
Решение (09- 509/ 6)	17.09.2012	
Дозвола за усогласување на оперативен план	13.02.2013	
Објава на Дозвола за усогласување на оперативен план (09- 645/1)	13.02.2013	
Издавање на Дозвола за усогласување со оперативен план (09-645/2)	13.02.2013	
Налог за плаќање на годишен надомест за поседување на ДУОП (09-645/3)	13.02.2013	
Платен налог за надомест за поседување на ДУОП (09-645/4)	16.09.2013	
Известување за реализација на Оперативниот план (09-645/5)	13.03.2014	
Известување за реализација на оперативен план (09-997/1)	13.03.2015	
Известување за инспекциски надзор (09-997/2)	16.03.2015	
Записник за извршен инспекциски надзор(09-997/3)	16.03.2015	
Дозвола бр.	Одлучено	

Б-Интегрирана еколошка дозвола

Инсталација за која се издава дозволата : ФРЕШ ФАРМ

Општина
Илинден

Датум на издавање на
Дозволата
2015 година

Дозвола бр. 09-

Дозвола

НАЦРТ Б - Интегрирана еколошка дозвола

Број на дозволата: 09-

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник Бр 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10,124/10, 51/11, 123/12; 93/13 и 42/14), го овластува

ФРЕШ ФАРМ Доо Скопје ("Оператор")

со регистрирано седиште на:

Адреса: ул.8 бр. 87 н. Илинден

Поштенски број : **1041 Илинден**

Држава: Република Македонија

Број на регистрација на компанијата ЕМБС : 5768306

да раководи со инсталација

Цело име на инсталацијата:

Друштво за производство, земјоделие, трговија и услуги ФРЕШ ФАРМ Доо увоз- извоз

во рамките на дозволата и условите во неа.

**Градоначалник на
општина Илинден
м-р Жика Стојановски**

Датум:

1.Услови

1.Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1

Табела 1.1.1		
Активност од Прилог 2 од УРЕДБА за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	Опис на наведената активност	Граница на наведената активност
Прилог 2. Точка 6.6 а Инсталации за интензивно живинарство со повеќе од 5.000 до 40.000 места за живина.	Фарма за одгледување на кокошки несилки	40.000 места за живина

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот

Табела 1.1.2	
Документ	Место во документација
Барање за Дозвола за усогласување на оперативен план бр. 09-509 /1	Прилог 1.3 Поседовен лист

1.1.3 Оваа дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животна средина (Службен Весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12; 93/13 и 42/14) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

1.1.4 По добивањето на Б Дозволата операторот е должен да го плати годишниот надомест за поседување на Б Интегрираната еколошка дозвола кој ќе се плаќа во текот на календарската година.



- 1.1.5 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.
- 1.1.6 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение од Надлежен орган.
- 1.1.7 Во случај да постои ризик од хаварија Операторот најитно ќе изврши испитување на почвата, подземните води и водите за евентуално загадување.

1.1.8 Операторот на видно место ќе постави план на кој ќе бидат прикажани:

- начинот и операциите за складирање на отпадот
- видот на отпадот со негово место на складирање
- постапка за работа
- постапки за итни случаи
- мерки за издвојување на отпадот
- план за заштита од пожари
- простор за складирање на пакување за отпад,
- предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата
- знаци за опасност на секое место на локацијата и соодверните карактеристики на складираниот отпад.

1.1.9 Б дозволата има важност од 7 години. Истата подлежи на ревизија при што доколку има потреба условите зададени во неа ќе се изменат.

1.1.10 Најдоцна една година пред истекот на временската рамка дадена во точка 1.1.9 операторот е должен да поднесе барање за обновување на дозволата.

2. Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во барањето за дозвола за ИСКЗ, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

2.1.2 Во инсталацијата треба да има поставено менаџер со соодветно квалификувано и со соодветно работно искуство кој што ќе биде назначен како одговорно лице. Менаџерот на инсталацијата или некое друго номинирано лице со соодветни квалификации и искуство, во улога на заменик, ќе биде присутен во инсталацијата во секое време во текот на работотата на инсталацијата или како што е поинаку назначено од страна на Надлежниот орган.

2.1.3 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни за секој вработен кој ја извршува работата на која се однесуваат некои од барањата на Дозволата.

2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние услови од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да помогнат во извршување на нивните обврски.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за безбедноста на складиштата.

2.2.3 Целокупната опрема ќе се чува на прикладно место на соодветно место

2.2.3 Целокупната храна која се употребува треба да биде во согласност со стандардите пропишани во домашната легислатива.

Tabela 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Суровини	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Супер концентрат	Барање09-1635/1,ПоглавјеIV	22.09.2009
Пченка	Барање09-1635/1,ПоглавјеIV	
Соја	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Ќоспе	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Креда	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Витамини	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Премикс за пилиња	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Монокалциум фосфат	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Амбалажа	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Влошки за јајца	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Кутии	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Средства за чистење	Барање09-1635/1ПоглавјеIV	22.09.2009
Виркон	Барање09-1635/1ПоглавјеIV	22.09.2009
Изосан	Барање09-1635/1ПоглавјеIV	22.09.2009
Вакцини	Барање09-1635/1ПоглавјеIV	22.09.2009
Вакцини за живина	Барање09-1635/1ПоглавјеIV	22.09.2009
Енергенци	Барање09-1635/1ПоглавјеIV	22.09.2009
Лесно дизел масло	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Полупроизводи	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Нема	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Производи	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009
Свежи јајца	Барање09-1635/1Поглавје IV	22.09.2009

2.3 Ракување и складирање на отпадот

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табелата 2.3.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено;

2.3.2 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните суровини на процесот на производство, контрола на записите.

Табела бр.2.3.1 ракување и складирање на отпад		
Опис	Документ	Дата кога е примено Барањето
Ѓубриво од живина (фецес)	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1)	22.09.2009
Умрени птици	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1)	22.09.2009
Лушпи од јајца	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1)	22.09.2009
Отпадна хартија	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1)	22.09.2009
Пластична фолија	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1)	22.09.2009
Отпадна вода од перење на објектите	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1)	22.09.2009

2.3.3 Примена на минимизирање на отпадот преку контрола на влезните сировини на процесот на производство, контрола на записите.

2.3.4 Одржување на поилките во добра работна кондиција заради превенција на истекување.

2.3.5 Одделно зафаќање на неконтаминираната вода од покривите и чистите површини на локацијата и нејзино испуштање во дренажни канали.

2.3.6 Одржување на системот за храна во добра работна кондиција со цел минимизирање на расипувањето и загубата на храна.

2.3.7 Соодветно чистење на шталите помеѓу вселување на ново јато.

2.3.8 Сопственикот на фармата треба да биде одговорен за управување со создадениот екскрет и вода од перењето. Фармите каде што земјиштето за расфрлање е обезбедено со договори со други сопственици, треба да имаат на располагање резервна површина за расфрлање најмалку на 50% од површината обезбедена со договорите.

2.3.9 Екскретот од живина и водата од перењето не треба да се расфрла на следните површини и периоди:

- на мочурливо земјиште
- на земјиште кое е замрзнато или покриено со снег
- површини на кои се врши дренажа со цевки или канали каде каналите делумно или потполно се исполнети со почва
- површини на кои се вршела дренажа во последните 12 месеци
- за период од ноември до март
- кога во рок од 48 часа се прогнозираат обилни врнежи
- кога правецот на ветерот е во насока на населени места или соседни куќи
- кога е најголем ризикот за јавноста од предизвикување на миризба пр. Фестивали или јавни празници

- екскретот не треба да се расфрла на земјиштето при крајот на годината за да не биде покриен со снег во текот на зимата
- екскретот треба да се расфрла подобро порано отколку подоцна за време на вегетациониот период
- екскретот треба да се расфрла само преку ден

2.3.10 Екскретот од живина или водата од перење треба да се расфрла со соодветен ланчест распрскувач, плиток инјектор или распрскувач за ѓубриво

2.4 Преработка и одлагање на отпад

2.4.1 2.4.1 Операторот, согласно условите во Дозволата ќе го одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1 или на друг начин договорено на писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.4.1 Преработка и одлагање на отпад		
Опис	документ	Дата кога е примено
Во инсталацијата нема да има преработка и одлагање на отпад		

2.4.3 Инсталацијата "Фреш Фарм" задолжително е потребно да поседува Договор склучен со овластена фирма за празнење на септичките јами.

2.4. Инсталацијата "Фреш Фарм" задолжително потребно е да поседува Договор склучен со овластена фирма за превземање на комуналниот отпад, отпадната хартија и пластичната филоја како и Договор склучен со овластена фирма за превземање на умрени птици.

2.4.5 Инсталацијата "Фреш Фарм" за отпадот кој е наменет за транспорт потребно е да доставува идентификационен формулар и кон него да приложи извештај за карактеристиките на отпадот. Примерок од идентификациониот формулар се доставува до Надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина.

2.5 Спречување и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1 или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина.

Табела 2.5.1 Спречување и контрола на несакани дејствија		
опис	документ	дата
Планирање на постапките во случај на незгода или вонредна состојба	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635/1),	22.09.2009

Операторот е должен за настанатата хаварија веднаш да го извести Надлежниот орган и да му ги достави податоците кои се однесуваат на:

- Околностите во кои се случила хаваријата,
- Податоци потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата,
- Превземените вонредни мерки,

2.5.2 Информациите за мерките за безбедност, Операторот ќе ги анализира и проверува на секои 3 (три) години.

2.5.3 Информациите за мерките за безбедност ќе овозможи да бидат достапни до јавноста.

2.5.4 Операторот треба да достави предлог за подобрување до Надлежниот орган во рок од еден месец од несреќата која се случила или на друг начин договорен со Надлежниот орган.

Предлогот има за цел да:

- Идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата и
- Идентификува и постави било какви други активности за санација.

2.6 Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

2.6.2 Инсталацијата Фреш Фарм задолжително е потребно да прави мониторинг на дадените параметри наведени во табелата 2.6.1, и истите да ги доставува до Надлежниот орган

Опис	Документ	Дата кога е примено Барањето	Фреквенција на мониторинг
Микробиолошка анализа на вода	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен (09-1635), Поглавје XI	22.09.2009	два пати годишно
Физичко-хемика анализа на вода	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен (09-1635), Поглавје XI	22.09.2009	два пати годишно
Цврсти честички на прашина	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен (09-1635), Поглавје XI	22.09.2009	еднаш годишно
ХПК/БПК/амоњак/фосфор во ѓубривото	Барање за Б-Дозвола за усогласување со оперативен (09-1635), Поглавје XI	22.09.2009	по потреба

2.6.3 Операторот ќе обезбеди:

- а. безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во додатокот и
- б. безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган

Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

2.6.4 Во кругот на живинарската фарма се наоѓа сопствен бунар чија вода се користи за напојување на живината.

2.6.5 Фреквенцијата, методите и обсегот на мониторинг, може да се дополнат или изменат во согласност со Надлежниот орган, по претходно извршено тестирање.

2.6.7 Се задолжува живинарската фарма "Билјана Промет" еднаш годишно да изврши анализа на водата која што се користи за напојување на живината.

2.7 Престанок на работа

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.7.1 Престанок со работа		
Опис	Документ	дата
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање за Б- дозвола за усогласување со оперативен план (09-1635),	22.09.2009

2.7.2 По престанокот на активностите назначени во Дозволата, Операторот треба да ги отстрани, обезбеди или подготви за финално одложување/ рециклирање на материјалите што ја загадуваат животната средина.

2.7.3 План за престанок со работа на инсталацијата и управување со остатоците. Во рок од 24 месеци по престанок на работата, Операторот треба да подготви детален план со финансиски податоци за престанок со работа на инсталацијата или затварање на целата или дел од локацијата;

2.7.4 Планот треба да биде ревиндиран на секои 12 месеци и за предложените измени треба да се извести Надлежниот орган. Несмее да се имплементира ниту една промена/ дополнување без претходно известување на Надлежниот орган.

2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава управува само еден оператор, или оваа Дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во 1.1.2 во делот од оваа Дозвола.

2.9 Финансиски одредби

Операторот треба да плати надоместок за поседување на дозволата пресметан од страна на Надлежен орган согласно Уредбата за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат инсталациите за кои е потребно издавање на дозволи.

Висината на овој надоместок е независна од трошоците кои треба да ги покрие операторот за вршење на мониторинг по барање на надлежен орган а во согласност со Законот за животна средина. За годината за која се издава дозволата операторот е должен да плати висина пропорционална од денот издавање до крајот на тековната година.

3. Документација

3.1.1 Документација ќе содржи податоци за:

а Секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;

б Целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

в Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристопно време.

3.1.2 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставена на Надлежниот орган на негово барање и без надоместок.

3.1.3. Специфицираните и другите документи треба:

а да бидат читливи;

б да бидат направени што е можно побрзо;

в да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.4 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.

3.1.5 За целиот примен и создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

а составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;

б најдобра проценка на количината создаден отпад;

в трасата на транспорт на отпадот за одлагање и

г најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

3.1.6. Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

4.Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2

а. во однос на наведени емисиони точки;

б. за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите,

в. давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во табелите;

г. доставување на извештај до Надлежниот орган во законски предвидениот рок и согласно наведеното во дозволата.

...

5. Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:

а кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција; **а** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;

б кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и

в било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:

а перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;

б престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и

в повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

а било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;

б промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

в за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

6.Емисии

6.1 Емисии во воздух (атмосфера)

6.1.1 Точкасти емисии во воздух ќе се следат од точките наведени во Табела 6.1.1

Табела 6.1.1 Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
Вентилационен отвор –вентилатори	Вентилација на објектот за одгледување на кокошки	на самиот објект
Септички јами	Септичка јами за отпадна вода која се создава од перење на објектите и септичка јама за санитарната води	во просторот надвор од објектот

6.1.2 Граничните вредности за квалитет на амбиентниот воздух за параметарот (рите) на точките наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени при работата на инсталацијата.

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.4 на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела

6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.

6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.2 Емисии во почва

6.2.1 Нема да има емисии во почвата.

6.3 ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари).

Идентитет на површина	
Вкупна површина (ha)	
Корисна површина (ha)	
Култура	
Побарувачка на фосфор (kg P/ha)	
Количество на мил расфрлана на самата фарма (m ³ /ha)	
Процентот количество фосфор во милта расфрлана на фармата (kg P/ha)	
Волумен што треба да се аплицира (m ³ /ha)	
Аплициран фосфор (kg P/ha)	
Вкупен количество внесената мил (m ³)	

На оваа Инсталација нема земјоделски активности

6.3.1 Инсталацијата ” Фреш Фарм” задолжително е потребно да поседува Договор за одложување на ѓубривото склучен со приватните фармери кои што го превземаат ѓубривото.

6.3 Емисии во вода

6.4.1 Не постојат емисии во површинска вода ниту во канализација.
Фекалните и отпадните санитарни води се собираат во септички јами.

6.5 Емисии на бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

6.5.1 На локацијата како листа на извори на бучава се јавуваат (вентилација, компресија, пумпи, опрема). Емисиите на бучава од локацијата треба да се во согласност со стандардите припишаните со националното законодавство (Одлука за утврдување под кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните)

6.5.2 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата по потреба и барање од Надлежен орган. Програма за прегледност на бучава треба да се превземе во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.

6.5.3 Според природата на дејноста, активностите во инсталацијата не создаваат штетни вибрации.

6.5.4 Во околината на инсталацијата и нејзините делови, нема извори на јонизирачко зрачење.

7. Програма за подобрување

Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 7.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 7.1.1 Програма за подобрување		
Ознака	Мерка	Датум на завршување
7.1	Поставување на колектор за користење на сончева енергија со цел енергетска ефикасност и заштита на животната средина	Август 2016год.
7.2	Третман на рециклирање на хартија	Јули 2015год.
7.3	Третман и уредување на површини	Март 2015год.
7.4	Приклучок на водоводна вода	Август 2015год.

7.5 Операторот ќе ја спроведува Програмата за подобрување која е составен на барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган

8. Договор за промени во опишана форма

8.1.1 Кога својството (или како што е друго договорено на писмено) се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

а Операторот ќе му даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола; и

б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

8.1.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот ќе му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2.

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина. Потврдата треба да содржи:

Дел А

- Име на операторот.
- Број на дозволата.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

- Име Пошта
- Потпис Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на Операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Табела Д2

Параметар	Фреквенција на извештајот	Датум на поднесување на извештајот
Мониторинг на квалитетот на водата за напојување на живината	еднаш годишно	по извршување на мониторингот
Мониторинг на воздухот-цврсти честици на прашина	еднаш годишно	по извршување на мониторингот
Мониторинг на ѓубривото од живината (фецесот)	еднаш годишно	по извршување на мониторингот
Годишен Извештај за постапување со отпад	еднаш годишно	до 31-ви март секоја година
Програма за управување со отпад	еднаш годишно	до 31 септември во тековната година
Евиденција на инциденти	како што се случуваат	во рок од 5 (пет) дена од инцидентот.



ОИ 09-Ф 7.5/5-28

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објава на Нацрт Дозвола

Општина Илинден изготви Нацрт Б-Интегрирана еколошка дозвола за живинарската фарма “Фреш фарм” Илинден

Ве известуваме дека Нацрт Дозволата е достапна на веб страната на Општина Илинден www.ilinden.gov.mk

Копија од Нацрт дозволата е достапна на заинтересираната јавност и во просториите на:

Општина Илинден

- ул.9 бб. 1041 н.м.Илинден
- Одделение за инспекциски надзор,
- Секој работен ден од 08.00 – 16.00 часот.
- Контакт телефон: 02 2571-703 или 02 2571-704

Засегнатата јавност, во рок од 14 дена од денот на објавувањето има право да достави мислења и коментари во писмена форма до Општина Илинден ул.9 бб. н.Илинден или на е-mail: www.ilinden.gov.mk/ inspektorat@ilinden.gov.mk

изготвил:

Славица Давидовска

доставено до:

- Архива
- одговорно лице
Горан Марковски

Арх.бр. 09/1316/1

Дата 07.04. 2015 год.



ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
м-р Жика Стојановски